

Врз основа на чл.37-њ и 37- н од Законот за јавни претпријатија („Службен Весник на Република Македонија“ бр.38/96, 39/16 и 64/18), чл.20–23 од Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас за вработување и интерниот оглас за унапредување, начинот на поднесување на пријавата за вработување и унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за вработување и за унапредување, како и начинот на бодирањето за давателите на јавни услуги 02-1194/11 од 22.06.2017, ВД Директорот на ЈП “Паркови и зеленило” - Скопје објавува

**ИНТЕРЕН ОГЛАС број 04/2018**  
**за пополнување на работно место со унапредување**

Бр.	Работно место	Сектор	Одделение	Шифра	Бр. на извршители
1.	Советник на директор за Градско Зеленило			КДР0305А01084	1

**1. СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОР ЗА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, шифра КДР0305А01084,**  
(1) еден извршител,

• **Општи услови**

- Да е државјанин на Р. Македонија
- Активно да го користи македонскиот јазик
- Да е полнолетен
- Да има општа здравствена способност за работното место
- Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност.

• **Посебни услови**

- Најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен (Шумарство и хортикултура, Растително производство, Наука за земјиштето и хидрологија)
- за нивото А1 најмалку четири години работно искуство во структурата, од кои најмалку две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во структурата, од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор;
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење, преку приложување на потврда,
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија преку приложување на потврда,

• **Потребни општи работни компетенции на А нивоа:**

- да има соодветни стручни квалификации потребни за работното место,
  - да има соодветно работно искуство потребно за работното место и
  - да поседува соодветни посебни работни компетенции потребни за работното место.
- Распоред на работно време
    - Работни денови од понеделник до петок 07:00 - 15:00 часот
  - Работни часови неделно 40 часа
  - Паричен нето износ на плата 36. 015,00 денари

На интерниот оглас може да се пријават сите вработени од претпријатието кои ги исполнуваат општите и посебните услови пропозани за соодветното работно место согласно правилникот за систематизација на работните места во претпријатието.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 5 (пет) дена, сметано од денот на објавување на огласот.

Заинтересираните кандидати поднесуваат пополнета пријава и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место преку архивата на ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје до Одделението за управување со човечки ресурси на адреса ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје, бул.Илинден бр.104 како и до службената електронска адреса [covecki.resursi@parkovi.com.mk](mailto:covecki.resursi@parkovi.com.mk) со назнака “за интерен оглас”.

Ненавремена, нецелосна и неуредно пополнета пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Директорот на ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје.

**НАПОМЕНА:** Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка

ЈП “Паркови и зеленило” - Скопје  
ВД Директор

---

Ardijan Muça